

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	ЕРП системи			
2.	Код	ЕВU 5904			
3.	Студиска програма	Е-бизнис менаџмент			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје			
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	Втора година /четврт семестар	7.	Број на ЕКТС	6
8.	Наставник	Проф. д-р Калина Тренивска Благоева			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ да ги разберат и дискутираат главните карактеристики на ЕРП (ERP-Enterprise Resource Planning) системот; ▪ да развијат оправдување за имплементација на ЕРП во македонските компании и да направат успешна презентација за тоа; ▪ да го разберат и координираат процесот на имплементација на ЕРП во организациите; ▪ да работат со основните модули во избран софтвер. 				
11.	<p>Содржина на предметната програма: Суштинска фаза во електронскиот бизнис е дигитализација на бизнис процесите во организациите и нивните односи со партнерите и купувачите. Низ предметот ЕРП системи, студентите ќе научат како да целосно имплементираат систем за планирање на ресурсите во претпријатијата (ЕРП систем), односно ситем кој ги обединува сите функции и департмани, сите деловни процеси во претпријатијата. Теми кои ќе се презентираат и дискутираат подетално се: карактеристиките на ЕРП системите, оправдување на потребата за имплементација на ERP, чекори и фактори кои треба да се земат предвид за успешно користење на ERP, фазите на животниот (работниот) циклус на еден ЕРП систем, најважните и најчесто користени модули и на крај имплементација на ЕРП. Понатаму како дел од вежбите студентите ќе работат на конкретен софтверски пакет.</p>				
12.	Методи на учење: предавања, интерактивна настава, тимска работа, студии на случај, проекти, филмови				
13.	Вкупен расположлив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови			
14.	Распределба на расположливо време	40+140 = 180 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	24 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	50 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	50 часови	
		16.3.	Домашно учење	40 часови	
17.	Начин на оценување	50+40+10 = 100 бода			
	17.1.	Тестови			60 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови
	17.3.	Активност и учество			10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода			5 (пет) (F)
		од 61 до 68 бода			6 (шест) (E)
		од 69 до 76 бода			7 (седум) (D)
		од 77 до 84 бода			8 (осум) (C)
		од 85 до 92 бода			9 (девет) (B)
		од 93 до 100 бода			10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик, англиски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Интерна евалуација и анкета			
22.	ЛИТЕРАТУРА				

22.1.		Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Marianne Bradford	Modern ERP: Select, Implement & Use Today's Advanced Business Systems	Amazon.co.uk, lulu.com Ltd.,Marston Gate	2010
		2.	Software	Pantheon	Datalab	
22.2.		Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Ellen Monk, Bret Wagner	Concepts in Enterprise Resource Planning 4th Edition	Course Technology	2012